



УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА
ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ – СКОПЈЕ

REPUBLIC OF MACEDONIA
UNIVERSITY “ST. KLIMENT OHRIDSKI” – BITOLA
FACULTY OF SECURITY - SKOPJE



Ул. „1“ Идризово 2А
– 1000 Скопје
Поштенски фах 103

Faculty of security
PO Box 103 -Skopje
www.fb.uklo.edu.mk

+389 (2) 2546-211
Факс/fax: +389 (2) 2545-070

Наставно-научниот совет на Факултетот за безбедност Скопје на седницата одржана на 21.12.2018 година да донесе Одлука за организирање на студентска стручна конференција на Тема:

**„ЕВРО-АТЛАНСКАТА ПЕРСПЕКТИВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА -
ДЕМОКРАТИЈА, ВЛАДЕЕЊЕ НА ПРАВОТО, СЛОБОДИ, БЕЗБЕДНОСТ И
СТАНДАРДИ ВО ЕВРОПСКАТА УНИЈА“,**

Студентската стручно - научна конференција треба да придонесе и биде облик на анимација на студентите за подобрување на стручната, креативната и истражувачката активност, преку прилози, есеи, анализи и низ дебата да се одговори на прашањата што предизвикуваат интерес во научната и општествената јавност.

На Конференцијата низ отворена и аргументирана дебата треба да се актуализира расправата за **евро-атланската перспектива на Република Македонија**, односно, за владеењето на правото и слободите како демократски вредности на кои се потпира безбедносната основа на модерното општество. Генерацијата млади, која е во студентските клуби, објективно е генерацијата која својата енергија и младост ќе ја вгради во европското семејство на демократски општества и ќе биде втемелувачот на македонскиот модел на демократско живеење. Токму затоа е важно, сегашната генерација и генерациите студенти што ќе доаѓаат да се инспирираат од европските вредности и да создаваат практики во духот на тие вредности.

За таа цел Факултетот за безбедност се определува да организира студентска научно- стручна конференција во **АПРИЛ 2019** година на тема: **„Евро-атланската перспектива на Република Македонија - демократија, владеење на правото, слободи, безбедност и стандарди во Европската унија“**. На тој начин Факултетот за безбедност - Скопје ја поттикнува студентската творечка енергија и создава претпоставки за градење на подмладок и го зајакнува истражувачкиот дух кај младите.

КОНФЕРЕНЦИЈАТА СЕ ОЧЕКУВА ДА ГИ АКТУЕЛИЗИРА СЛЕДНИТЕ ПРАШАЊА:

- ❖ Демократија, правна држава, човекови права, нивно унапредување и облици на заштита
- ❖ ЕУ заедница на држави, вредности и принципи
- ❖ Европски институции - структура, функции и надлежности

- ❖ Меѓународните стандарди за заштита на слободите и правата на човекот и граѓанинот и политиките на балканските држави
- ❖ Облици на заштита на слободите и правата – искуства и перспективи
- ❖ Зајакнување на владеењето на правото и одговорноста на институциите
- ❖ Улогата на меѓународните организации во промоција и имплементација на меѓународните норми за заштитата на правата на човекот на Балканот
- ❖ Демократијата, стабилизација, интеграција
- ❖ Поединецот, националниот и европскиот идентитет
- ❖ Меѓудржавната и меѓу институционалната соработка во заштита на човековите слободи и права
- ❖ Пристапи и методи на истражување во безбедноста
- ❖ Современата безбедност - проблем на државата или општеството
- ❖ Безбедноста како јавно добро и нејзината трансформација во духот на новата генерација безбедносни ризици и закани
- ❖ Класификација на безбедноста - видови безбедност
- ❖ Концептот за реформи во безбедносниот систем
- ❖ Безбедносна неутралност наспроти евроатланска интеграција
- ❖ Парламентарната контрола над безбедносниот систем
- ❖ Безбедносно право
- ❖ Видовите корупција во системот за безбедност и правосудството
- ❖ Учеството на граѓаните во борбата против корупција
- ❖ Современите облици на криминал и начините на нивното сузбивање
- ❖ Родовите перспективи во безбедноста
- ❖ Практични политики за реформи во полицијата
- ❖ Полицискиот интегритет вчера, денес и утре
- ❖ Облици на соработка меѓу полициите и полициските организации
- ❖ Структура на меѓуполициската соработка
- ❖ Облици на ad hoc институционализација на меѓуполициската соработка
- ❖ Институционализацијата на регионалната соработка во справувањето со кризите и другите безбедносни проблеми
- ❖ Современите облици на трговија, прваната регулираност и односите меѓу државите.
- ❖ Регионалната соработка и регионалните економски политики
- ❖ Социјалното исклучување на криминалот
- ❖ Расата, класата, етничкото потекло и криминалот
- ❖ Криминалот и казнувањето : перспективите на новата контрола на криминалот

Пријавувањето студентите можат да го направат на следната адреса:
students.conference@fb.uklo.edu.mk

Календар за активностите:

| Активност | Датум |
|----------------------------------|------------------|
| Пријавување | 20.02.2019 |
| трудови | 15.03.2019 |
| Известување за прифатени трудови | 30.03.2019 |
| Потврдување на учество | 10.04.2019 |
| Конференција | 19 - 20.03.2019. |